



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Ракописите се испраќаат во дуплика-
т на адреса: „Службен весник на
НРМ“ - Скопје. Огласи по тарифата

СКОПЈЕ
Четврток, 5 јули 1956
Број 19
Година XII

Претплата за 1956 год. изнесува
800 дин. Овој број чини 30 дивари
Чековна сметка број 802-Т-695

134.

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗДАВАЊЕ И ИЗВЕДУВАЊЕ ГРАДЕЖНИ РАБОТИ

На основа чл. 71 точ. 11 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија, се прогласува Законот за издавање и изведување градежни работи, што го усвои Народното собрание на Народна Република Македонија на седницата на Републичкиот собор одржана на 22 и 23 јуни 1956 година и на седницата на Соборот на производителите одржана на 22 и 23 јуни 1956 година.

У бр. 13

29 јуни 1956 година
Скопје

Претседател
на Народното собрание,
Лазар Колишевски, с. р.

Претседател
на Извршниот совет,
Љупчо Арсов, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗДАВАЊЕ И ИЗВЕДУВАЊЕ ГРА- ДЕЖНИ РАБОТИ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Самоуправните установи што не се финансираат од буџет на политичко-територијална единица, стопанските и општествените организации (во натамошниот текст инвеститорите) издавањето на градежни работи на изведување, утврдувањето на општите услови за градење и градењето во сопствена режија го вршат по одредбите на овој закон.

Одредбите на овој закон не се однесуваат на градежните работи што ги инвестираат државните органи, установите што се финансираат од буџет и приватните лица.

II. ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

Член 2

Инвеститорите на градежни работи ги издаваат градежните работи, во целост или одделни видови на работите, на изведување преку јавно наддавање.

По исклучок од претходниот став без јавно наддавање можат да се издаваат на изведување:

1) текуштото одржување на објекти, како и работите за одржување на железнички групи;

2) поправките, преправките и новите градби, доколку вкупната претсметковна градежна вредност не преминува 5,000.000 динари;

3) градежните поправки чија вкупна претсметковна вредност надминува 5,000.000 динари, а кои се неодложни за обезбедување здравјето и животот на луѓето, за обезбедување од елементарни непогоди или за обезбедување на друг општествен интерес, а по претходно одобрение од управниот орган надлежен за работите на стопанството на народниот одбор на општината.

4) градежните работи во случај кога второто наддавање останало без успех (чл. 6 од овој закон).

Член 3

Јавно наддавање се врши преку писмени предлагања, што се поднесуваат на денот на наддавањето.

Јавно наддавање може да се распише по добивање на градежна дозвола и осигурување на финансиски средства.

Член 4

Јавното наддавање се изведува така што инвеститорот според пропишаната постапка избира најповолен предлагач, на кого му го стстапува изведувањето на распишаните градежни работи.

Член 5

Секој предлагач е должен да положи кауција.

Големината на кауцијата ја определува инвеститорот при распишувањето на јавното наддавање. Кауцијата не може да биде помала од 0,5% ниту поголема од 2% од претсметковната сума по проектот.

Член 6

Јавното наддавање е успешно ако биде поднесени најмалку три полноважни предлагања.

Ако првото јавно наддавање не успее, инвеститорот е должен, во срок од 15 дена, да распише второ јавно наддавање. Второто јавно наддавање е успешно ако биле поднесени најмалку две полноважни предлагања.

Член 7

Учесникот во јавно наддавање за изведба на градежен објект може на инвеститорот да му предложи свој ревидиран предлог на проект на градежниот објект.

Член 8

Инвеститорот мора резултатот од јавното наддавање писмено да им го соопшти на сите предлагачи.

По спроведеното јавно наддавање инвеститорот склучува договор за градење со најповолниот предлагач.

Член 9

Учесниците во јавно наддавање што наоѓаат дека нивни правен интерес е повреден со тоа што наддавањето не било извршено согласно постапката пропишана со овој закон или прописите донесени на основа овој закон, имаат право да стават приговор до управниот орган надлежен за работите на градежништвото на народниот одбор на општината на чие подрачје се наоѓа инвеститорот.

Приговорот се вложува во рок од 8 дена од приемот на писменото соопштение за резултатот на наддавањето. Приговорот се поднесува преку инвеститорот.

Инвеститорот е должен примениот приговор заедно со целокупниот елаборат од јавното наддавање, да му го достави на управниот орган надлежен за работите на градежништвото на народниот одбор на општината во рок од 24 часа од примањето на приговорот.

Член 10

Управниот орган надлежен за работите на градежништвото на народниот одбор на општината должен е да донесе решение по приговорот во рок од три дена по примањето на елаборатот од јавното наддавање.

Управниот орган од претходниот став може, врз основа на приговорот, да го поништи јавното наддавање ако биле повредени прописите за постапката во јавното наддавање и ако тоа влијаело врз резултатот од наддавањето.

Со поништувањето на јавното наддавање се поништуваат и прифатеното предлагање и договорот за градење, доколку во меѓувреме предлагањето било прифатено односно бил склучен договор за градење.

Член 11

Против решението на управниот орган надлежен за работите на градежништвото на народниот одбор на општината е допуштена жалба до секретаријатот за стопанство на народниот одбор на скопјата во рок од осум дена по примањето на решението.

Секретаријатот за стопанство е должен по жалбата да донесе решение во рок од три дена по нејзиното примање.

Против решението на секретаријатот за стопанство на народниот одбор на окопијата не може да се води управен спор.

III. ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ ГРАДЕЖНИ РАБОТИ

Член 12

Инвеститорот и изведувачот на градежните работи се должни писмено да ги утврдат општите услови за изведување на градежни работи, брз оглед на тоа дали работите се издаваат преку јавно наддавање или без јавно наддавање.

Член 13

Општите услови мораат да содржат одредби за задолженијата на инвеститорот и изведувачот, за водење на градежна книга и градежен дневник, како и за меѓусебните односи помеѓу инвеститорот и изведувачот. Општите услови мораат да бидат во согласност со одредбите од овој закон и другите прописи.

Доколку инвеститорот и изведувачот со општите услови предвидат надзорен орган, должни се да ги одредат и правата и должностите на надзорниот орган.

Општите услови се составен дел на договорот за градење.

Член 14

Инвеститорот е должен примерок од потпишаниот договор за градење и од општите услови за изведување градежните работи да и достави на банката кај која се води неговата текушта сметка.

Член 15

Во договорот за изведување градењето на поедини градежни објекти што се склучува на основа генералниот договор за градење цената на градењето на тие поедини објекти мора да биде точно одредена и во границите на оквирната цена утврдена со генералниот договор за градење.

Член 16

Странките можат да ја менуваат цената на градењето, доколку дојде до покачување или намалување на просечните цени на градежниот материјал за најмалку 3% од просечната цена што ја имал на пазарот при склучувањето на договорот. Во договорот се утврдува и цената што градежниот материјал ја има на пазарот при склучување на договорот.

Барањето да се измени цената на градењето се впишува во градежниот дневник.

Странката која бара менување на цената на градењето е должна барањето да го документира.

Доколку странките не можат да се сложат за изменување цената на градењето, тие можат спорното прашање да го изнесат

пред комисијата од член 26 на овој закон, ако со договорот за градење предвиделе комисија.

Член 17

До менување на цената на градењето може да дојде, доколку поради акт на државен орган дојде до менување на платите што со акт на државниот орган се признава за менување на цената на градењето.

Одредбите од член 16 став 2, 3 и 4 на овој закон ќе се применуваат во случаите од претходниот став.

Член 18

Доколку поради изменувањето на проектот договорната цена за изградба на објектот се покачи до висина утврдена со договорот, разликата се пресметува според договорените единечни цени во претсметката.

Ако цената на градењето во случаите од претходниот став се покачи над висина одредена со договорот, странките се должни да склучат дополнителен договор за работите што треба дополнително да се изведат.

Во случаите од став 1 и 2 на овој член изведувачот може да бара и соодветно продолжување на рокот за довршување.

Доколку поради изменување на проектот цената на градењето се намали до висина утврдена со договорот, разликата се пресметува по договорените единечни цени во претсметката.

Ако цената на градењето во случаите од претходниот став се намали до висина утврдена со договорот изведувачот има право при таква разлика да ја пресмета вистинската загуба што ја претрпува поради работите што не треба да се извршат.

Извршниот совет утврдува до кој процент треба да настанала промена на цените на изградба на објектот за да може во случаите од свој член да се изврши пресметување на разликата во цените ако тоа не е предвидено во договорот.

Одредбите од член 16 став 2,3 и 4 на овој закон сходно важат и за решавање на овие спорни прашања.

Член 19

Доколку е потребно да се извршат неопходно нужни работи што во договорот за градење не биле предвидени (дополнителни работи) цената на таквите работи се одредува врз основа на претсметковните поединечни цени за слични работи по договорот, доколку странките инаку не се спогодат. Ако таквите работи влијаат врз рокот за довршување на градбата, рокот се продолжува за соодветно време.

Одредбите од член 16 став 2, 3 и 4 на овој закон сходно важат и за решавање на овие спорни прашања.

Член 20

Ако изведувачот предложи такви измени и дополненија на одобриениот главен проект,

со кои се постигнува поарно или еднакво-вредно и поефтино решение, изведувачот и инвеститорот ќе се спогодат за распределбата на заштедата, со тоа што на изведувачот му припаѓа од 10 до 30% од заштедата.

Големината на процентот од заштедите од предниот став што му припаѓа на изведувачот се одредува со договорот за градење.

Дел од оваа заштеда изведувачот им го доделува на работниците и службениците кои придонеле во заштедувањето.

Член 21

Рокот за довршување на градежните работи може да се измени:

а) ако инвеститорот во одредениот срок по договорот за градење не ја исполни обврската утврдена со договорот од чие исполнување зависи започнувањето на градењето;

б) ако се изврши измена на проектот;

в) ако се извршат неопходно нужни дополнителни работи што во договорот за градење не биле предвидени; и

г) поради виша сила.

Член 22

Извршените работи се исплатуваат врз основа на привремени ситуации.

Дополнителните работи се пресметуваат одделно од другите трошоци во привремената ситуација.

Привремените ситуации му ги поднесува изведувачот на инвеститорот во срок што се определува во договорот за градење.

Доколку изведувачот и инвеститорот не можат меѓусебно да се согласат за висината на исплатата по поднесената ситуација, инвеститорот има право да ја задржи исплатата на оспорениот износ сè до решение на спорот.

Член 23

Инвеститорот задржува при исплатата на секоја привремена ситуација, со договорот за градење одреден процентуален износ како кауција за извршување на договорените обврски. Кауцијата се пресметува односно му се враќа на изведувачот по извршената колаудација.

Кауцијата од претходниот став не може да биде помала од 2%.

Кауцијата се влага на посебна сметка при Народната банка и не може да се употребува за други цели.

Член 24

Со договорот за градење странките можат за случај на неисплатување или ненавремено исплатување да утврдат обврска на инвеститорот да му плати на изведувачот затезна камата по општите прописи.

Висината на затезната камата се определува по договорот за градење.

Член 25

Со договорот за градење странките можат за случај на неизвршување на договорените работи во договорниот срок да утврдат обврска на изведувачот да му плати на инвеститорот пенали по општите прописи. Висината на пеналите се утврдува со договорот на градење.

Пеналите се плаќаат на вредноста од целокупната претсметковна цена на делот на објектот, што поради незавршување не може да се користи.

Член 26

Странките можат со договорот за градење да утврдат спорните прашања што помеѓу нив ќе се појават во текот на изградувањето на објектот да ги изнесат на разгледување пред комисија, која се состои од три члена. По еден член на комисијата именуваат странките а членовите на комисијата споразумно избираат трет член за претседател. Ако не дојде до споразум за избор на третиот член, третиот член ќе го именува управниот орган надлежен за работите на градежништвото на надлежниот народен одбор на општината од редот на градежните стручњаци.

Комисијата има карактер на договорен помирителен орган за разгледување на спорните прашања, по кои се опитува да пронајде и на странките да им предложи компромисно решение со цел да се избегне парничењето.

Комисијата решава со мнозинство гласови.

Во случај странките да не се согласат со решението што комисијата го предложила за решавање на спорните прашања останува надлежноста на судот.

IV. ИЗВЕДУВАЊЕ ГРАДЕЖНИ РАБОТИ ВО СОПСТВЕНА РЕЖИЈА

Член 27

Инвеститорот може да изведува градежни работи во сопствена режија само во случаите од став 2 на член 2 од овој закон и кога се во прашање градежни работи од специфичен карактер.

Член 28

Во случаите од член 27 инвеститорот може да изведува градежни работи во сопствена режија само со свои овластени стручни службеници и доколку за тоа добие одобрение од управниот орган надлежен за работите на градежништвото на народниот одбор на општината. Одобрението за градежни работи од специфичен карактер го издава управниот орган надлежен за работите на градежништвото на народниот одбор на околицјата.

Член 29

Инвеститорот што изведува градежни работи во сопствена режија и' поднесува на банката претсметка на чинењето на градежните работи во сопствена режија.

V. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 30

Со парична казна до 1,000.000 динари ќе се казни за прекршок стопанската или општествената организација, односно самоуправната установа што ќе издаде градежни работи на изведување без јавно наддавање кога издавањето со јавно наддавање е задолжително.

Освен организацијата односно установата за дејание од претходниот став со парична казна до 50.000 динари ќе се казни и одговорното лице во организацијата односно установата доколку дејанието не претставува кривично дело.

Член 31

Со парична казна до 50.000 динари ќе се казни за прекршок стопанската или општествената организација односно самоуправната установа која по приговорот против оценката на резултатот од наддавањето на надлежниот орган не му го достави во одредениот срок елаборатот за јавното наддавање.

Освен организацијата односно установата за дејание од претходниот став ќе се казни со парична казна до 5.000 динари и одговорното лице во организацијата односно установата.

Член 32

Со парична казна до 1,000.000 динари ќе се казни за прекршок стопанската организација што како предлагач ќе се договори со друг предлагач за условите што ќе ги предложат во своите предлагања или што со други предлагачи ќе се договори да не поднесат предлагање за јавно наддавање.

Освен организацијата за дејание од претходниот став ќе се казни со парична казна до 50.000 динари и одговорното лице во организацијата доколку дејанието не претставува кривично дело.

Со парична казна до 50.000 динари ќе се казни за прекршок приватниот занаетчија што како предлагач се договори со друг предлагач за условите што ќе ги предложат во своите предлагања или што со други предлагачи ќе се договори да не поднесат предлагања, доколку дејанието не претставува кривично дело.

Член 33

Со парична казна до 1,000.000 динари ќе се казни за прекршок стопанската или општествената организација односно самоуправната установа:

1) која изведува градежни работи во сопствена режија без одобрение од управниот орган надлежен за работите на градежништвото на народниот одбор на општината;

2) која ги изведува градежните работи со стручни лица што не се во работен однос со неа;

3) која раководењето на режиските работи ќе му ги препушти на лице што по постојните прописи не е овластено за раководење на такви работи.

Освен организацијата односно установата за дејание од претходниот став ќе се казни со парична казна до 10.000 динари и одговорното лице во организацијата односно установата.

Член 34

Со парична казна до 500.000 динари ќе се казни за прекршок стопанската или општествената организација, односно самоуправната установа, која со изведувањот не ќе склучи договор за градење според одредбите на овој закон.

Освен организацијата односно установата за дејание од претходниот став ќе се казни со парична казна до 10.000 динари и одговорното лице во организацијата односно установата.

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 35

Одредбите на глава II од овој закон не се однесуваат на градежните објекти, за кои е склучен договор за градење пред влегувањето во сила на свој закон.

Доколку одредбите на договорите од претходниот став во однос на цените за градење или другите услови се во спротивност со одредбите на овој закон, договорните странки се должни нив да ги сообразат со одредбите од овој закон во рок од 60 дена по влегувањето во сила на овој закон. Во спротивно ќе се примени член 34 од овој закон.

Член 36

Градежните работи во сопствена режија, што се веќе започнати пред влегувањето во сила на овој закон, можат да се продолжат и понатака без оглед на одредбите од член 27 од овој закон, како и без оглед на тоа што органот надлежен за работите на градежништвото за нив не издал одобрение. Тие можат да се продолжат под услов со нив да раководи стручен службеник на инвеститорот, кој по постојните прописи е овластен да раководи со такви градежни работи. Во спротивно ќе се примени член 33 од овој закон.

Член 37

Се овластува Секретаријатот за индустрија на Извршниот совет да донесе правилник за постапката при јавното наддавање, да утврдува елементи за утврдување поимот најповолен предлагач, како и да издава поблиски прописи за општите услови за изведување на градежни работи и за изведување на градежни работи во сопствена режија.

Член 38

Проектантите, инвеститорите и изведувачите на градежни работи, во случаите кога

изведувањето се издава без јавно наддавање составуваат претметка на градежните работи според техничките прописи за калкулирање на градежните работи.

Се овластува Секретаријатот за индустрија на Извршниот совет да донесе технички прописи за работите од претходниот став.

Член 39

Овој закон влегува во сила осмиот ден по неговото објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

135.

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ВОДИТЕ

На основа чл. 71 точ. 11 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија, се прогласува Законот за Републичкиот фонд за уредување на водите, што го усвои Народното собрание на Народна Република Македонија на седницата на Републичкиот собор одржана на 22 и 23 јуни 1956 година и на седницата на Соборот на производителите одржана на 22 и 23 јуни 1956 година.

У бр. 14

29 јуни 1956 година

Скопје

Претседател
на Народното собрание,
Лазар Колишевски, с. р.

Претседател
на Извршниот совет,
Љупчо Арсов, с. р.

ЗАКОН ЗА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ВОДИТЕ

Член 1

Републичкиот фонд за уредување на водите во Народна Република Македонија се организира и работи според одредбите на овој закон.

Член 2

Републичкиот фонд за уредување на водите (во натамошниот текст — фонд) има својство на правно лице.

Член 3

Средствата на Фондот се одредуваат со Републичкиот општествен план.

Член 4

Средствата на Фондот се употребуваат за одржување и проширување на постојните и изградба на нови регулациони објекти на води и водни текови, за уредување на порои, за одбрана од поплави, за заштитата на стрмните земјишта од ерозија, за студии и проектирања во областа на водостопанството и за

стручно издигање на кадарот за вршење на работите во областа на водостопанството.

Средствата на Фондот можат да се употребат и за покривање трошоците на установите и организациите основани за вршење на работите предвидени во претходниот став.

Член 5

Средствата на Фондот се доделуваат на установи и организации што работат на задачите одредени со став 1 на член 4 од овој закон.

Член 6

Фондот за уредување на водите е буџетски фонд.

Непотрошените средства во текот на една година се пренесуваат во наредните години.

Член 7

Со Фондот управува управен одбор или републичкиот орган на управата надлежен за работите на водостопанството.

Управниот одбор на Фондот се состои од седум члена што ги именува Извршниот совет.

Видот на органот на управувањето на Фондот го одредува Извршниот совет.

Член 8

Органот на управувањето на Фондот, покрај ракувањето и управувањето со средствата на Фондот, ги врши следните работи; донесува правила на Фондот;

изготвува програма за работите и мерките што ќе се финансираат од средствата на Фондот;

изготвува претсметка на Фондот и му ја поднесува на Извршниот совет на одобрение;

изработува и му поднесува на Извршниот совет завршна сметка на Фондот;

одредува услови под кои одделни корисници ги употребуваат средствата на Фондот и врши надзор над употребата на тие средства;

расправува и донесува заклучоци за задолжување на Фондот и за други начелни прашања во врска со работењето на Фондот.

Правилата на Фондот и програмата за работите и мерките што ќе се финансираат од средствата на Фондот, ги одобрува Извршниот совет.

Член 9

Фондот го претставува претседателот на управниот одбор односно лицето што ќе го одреди органот на управување на Фондот.

Член 10

Наредбодавец за извршување на претсметката на приходите и расходите на Фондот е претседателот на управниот одбор на Фондот, односно лицето што ќе го одреди органот на управување на Фондот.

Член 11

Извршниот совет, по потреба, ќе донесе поблиски прописи за извршување на овој закон.

Член 12

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

136.

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УЧИЛИШТАТА ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ

На основа член 71 точ. 11 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија, се прогласува Законот за училиштата за стручно образование на земјоделците, што го усвои Народното собрание на Народна Република Македонија на седницата на Републичкиот собор одржана на 22 и 23 јуни 1956 година.

У бр. 12

29 јуни 1956 година

Скопје

Претседател
на Народното собрание,
Лазар Колишевски, с. р.

Претседател
на Извршниот совет,
Љупчо Арсов, с. р.

ЗАКОН

ЗА УЧИЛИШТАТА ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ

Член 1

Училиштата за стручно образование на земјоделците (во натамошниот текст: „училиште за земјоделци“) имаат задача на земјоделците производители да им дадат општо и стручно земјоделско образование.

Член 2

Училишта за земјоделци осниваат народните одбори на општините како и земјоделските установи, општествени стопански и задружни организации.

Земјоделските установи, општествените стопански или задружните организации, можат училишта за земјоделци да осниваат само по претходна согласност на народниот одбор на општината.

Оснивачот на училиштето го одредува смерот на училиштето.

Член 3

Училиштата за земјоделци се осниваат како самостојни установи.

По исклучок од предниот став во местата во кои нема услови за оснивање училишта за земјоделци како самостојни установи, народниот одбор на општината може при основ-

ните осумгодишни училишта да оснива оддели на училишта за земјоделци како посебни оддели.

Член 4

Училиште за земјоделци како и посебни оддели на училиште за земјоделци при основните осумгодишни училишта можат да се осниваат ако се исполнети следниве услови:

а) за упис во прва година односно за отворање оддел при осумгодишните основни училишта да има најмалку 15 лица што ги исполнуваат условите пропишани со овој закон;

б) да има потребни училишни простории што одговараат на хигиенските и педагошките изискувања;

в) да има потребен број постојани квалификувани наставници;

г) да има потребна опрема за изведување на настава; и

д) да се обезбедени финансиски средства за работа на училиштето.

Дали постојат условите од претходниот став за оснивање на училиште за земјоделци оценува советот за школство на народниот одбор на околината.

Член 5

Учењето во училиштата за земјоделци трае најмалку 12 месеци, а наставата е теоретска и практична и се изведува непрекинато.

Член 6

На крајот од учењето посетителите полагаат завршен испит во училиштето.

Завршниот испит се состои од теоретски и практичен дел.

Лицето што ќе го положи завршниот испит добива свидетелство за завршено училиште и стекнува спрема на квалификуван работник во земјоделството од гранката што ја изучувал во училиштето.

Член 7

Во училиштето за земјоделци може да се запише секое лице што свршило најмалку осумгодишно основно училиште, провело најмалку две години на земјоделски работи кои се исти или слични со смерот на училиштето и не е помладо од 18 ни постаро од 30 години.

Член 8

Со училиште за земјоделци непосредно управува управител кого го назначува народниот одбор што го основал училиштето, односно со негова согласност, општествената стопанска или задружна организација што го основала училиштето.

Со посебните оддели на училиште за земјоделци основани при основно осумгодишно училиште непосредно управува управителот на училиштето при кое се истите основани.

Во однос управувањето со училиштата за земјоделци сходно ќе се применува Општиот закон за управување со училиштата.

Член 9

Секое училиште за земјоделци има посебна претсметка на приходите и расходите, која влегува во буџетот на општината односно во претсметката на општествената стопанска или задружна организација што го основала.

Во буџетот на општината, на чие подрачје се наоѓа училиште за земјоделци основано од општествена стопанска или задружна организација можат да се предвидат средства за помагање издршката на тоа училиште.

Средствата за издршка на посебните оддели основани при основните осумгодишни училишта се осигуруваат во претсметката на приходите и расходите на училиштето при кое се основани.

Наредбодател за извршување претсметката на приходите и расходите е управителот на училиштето.

Член 10

Советот за школство на Народна Република Македонија, во согласност со републичкиот орган на управата надлежен за работите на стопанската област во која се оснива училиште за земјоделци ќе пропише оквирен план и програм за училиштата за земјоделци и ќе донесе поблиски прописи за извршување на овој закон.

Член 11

Овој закон влегува во сила осум дена по неговото објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

137.

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР

На основа чл. 71 точ. 11 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија се прогласува Законот за изменување на Законот за прекршоците против јавниот ред и мир, што го усвои Народното собрание на Народна Република Македонија на седница на Републичкиот собор одржана на 22 и 23 јуни 1956 год.

У бр. 15

29 јуни 1956 година

Скопје

Претседател
на Народното собрание,
Лазар Колишевски, с. р.

Претседател
на Извршниот совет,
Љупчо Арсов, с. р.

**ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ
РЕД И МИР**

Член 1

Се укинува член 5 од Законот за прекршоците против јавниот ред и мир („Службен весник на Народна Република Македонија“ бр. 10/49 и 30/51).

Член 2

Овој закон влегува во сила од денот на неговото објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

138.

На основа член 76 став 1 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија,

Народното собрание на Народна Република Македонија на Единаесеттата заедничка седница на Републичкиот собор и Соборот на производителите одржана на 22 и 23 јуни 1956 година донесе

ОДЛУКА

**ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ БРОЈОТ НА ЧЛЕНОВИТЕ
НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ**

1) Се зголемува бројот на членовите на Извршниот совет од тринаесет на четиринаесет члена.

2) Оваа одлука влегува во сила со нејзиното усвојување од Народното собрание.

Народно собрание
на Народна Република Македонија

Број 797
23 јуни 1956 година
Скопје

Претседател
на Народното собрание,
Лазар Колишевски, с. р.

139.

Народното собрание на Народна Република Македонија на Тринаесетта седница на Републичкиот собор одржана на 22 и 23 јуни 1956 година и на Единаесеттата седница на Соборот на производителите одржана на 22 и 23 јуни 1956 година донесе

ОДЛУКА

**ЗА СТАВАЊЕ ВО СИЛА НА ТОЧКА „Б“
ОД ЧЛЕН 6 НА УРЕДБАТА ЗА ЈАВНИОТ
ПРЕВОЗ ВО ПАТНИОТ СООБРАКАЈ**

I.

Се става во сила точка „б“ од член 6 на Уредбата за јавниот превоз во патниот соо-

браќај број 170 од 11 декември 1953 година, потврдена со Одлука на Народното собрание, број 233 од 26 март 1954 година („Службен весник на Народна Република Македонија“ број 39/53 и број 11/54).

II.

Оваа одлука влегува во сила веднаш.

Народно собрание
на Народна Република Македонија
Број 634

23 јуни 1956 година
Скопје

Претседател
на Народното собрание,
Лазар Колишевски, с. р.

Претседател
на Републичкиот собор,
Димче Зографски, с. р.

Претседател
на Соборот на производителите,
Борко Темелковски, с. р.

140.

На основа член 15 став 4 од Уредбата за здружувањето на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 54/53) Народното собрание на Народна Република Македонија на седницата на Републичкиот собор одржана на 22 и 23 јуни 1956 година и на седницата на Соборот на производителите одржана на 22 и 23 јуни 1956 година донесе

ОДЛУКА

**ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕ-
НИ И ДОПОЛНУВАЊА НА СТАТУТОТ НА
ТРГОВСКАТА КОМОРА НА НАРОДНА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1) Се одобрува Одлуката за измени и дополнувања на Статутот на Трговската комора на Народна Република Македонија.

2) Оваа одлука влегува во сила од денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Народно собрание
на Народна Република Македонија

Број 622
23 јуни 1956 година
Скопје

Претседател
на Народното собрание,
Лазар Колишевски, с. р.

Претседател
на Републичкиот собор,
Димче Зографски, с. р.

Претседател
на Соборот на производителите,
Борко Темелковски, с. р.

141.

На основа член 25 став 3 во врска со член 23 став 2 од Уредбата за здружувањето на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 54/53), Народното собрание на Народна Република Македонија на Единаесеттата седница на Соборот на производителите одржана на 22 и 23 јуни 1956 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛАТА НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ОД ГРАДЕЖНАТА СТРУКА ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1) Се одобрува Одлуката за измена на Правилата на Здружението на претпријатијата од градежната струка во Народна Република Македонија.

2) Ова одлука влегува во сила од денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Народно собрание
на Народна Република Македонија

Број 643
23 јуни 1956 година
Скопје

Претседател
на Народното собрание,
Лазар Колишевски, с. р.

Претседател
на Соборот на производителите,
Борко Темелковски, с. р.

142.

На основа член 13 став 3 и член 88 став 1 од Законот за органите на управата во Народна Република Македонија, Извршниот совет ја донесе следната

ОДЛУКА

ЗА САМОУПРАВНИТЕ УСТАНОВИ И СТРУЧНИТЕ И ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ШТО ИЗБИРААТ ПРЕТСТАВНИЦИ ВО РЕПУБЛИЧКИОТ СОВЕТ ЗА ШКОЛСТВО

1) Во републичкиот Совет за школство по еден свој претставник избираат следните самоуправни установи и стручни и општествени организации и тоа:

- Сојузот на синдикатите на Југославија
- Републичкиот совет за Македонија
- Републичкиот одбор на Здружението на учителите, наставниците и професорите на НРМ
- Здружението на наставниците и професорите на стручните училишта на Македонија

— Здружението на универзитетските наставници и други научни работници на Македонија

— Здружението на педагозите на Македонија

— Здружението на писателите на Македонија

— Централниот комитет на Народна младина на Македонија

— Советот на друштвата за грижи и воспитување на децата и младината на Македонија

— Здружението на воспитачите на Македонија

— Здружението на економистите на Македонија

— Сојузот на друштвата на инженерите и техничарите

— Здружението на музичките уметници на Македонија

— Здружението на лекарите на Македонија

2) Оваа одлука влегува во сила веднага.

ИС бр. 206

18 јуни 1956 година

Скопје

Извршен совет

Секретар, Претседател,
Киро Георгиевски, с. р. Љупчо Арсов, с. р.

143.

На основа член 13 став 3 и член 88 став 1 од Законот за органите на управата во Народна Република Македонија, Извршниот совет ја донесе следната

ОДЛУКА

ЗА САМОУПРАВНИТЕ УСТАНОВИ И СТРУЧНИТЕ И ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ШТО ИЗБИРААТ ПРЕТСТАВНИЦИ ВО РЕПУБЛИЧКИОТ СОВЕТ ЗА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА

1) Во републичкиот Совет за просвета и култура по еден свој претставник избираат следните самоуправни установи и стручни и општествени организации и тоа:

- Сојузот на синдикатите на Југославија
- Републичкиот совет за Македонија
- Здружението на музичките уметници
- Здружението на композиторите
- Здружението на ликовните уметници
- Здружението на писателите
- Здружението на драмските уметници
- Здружението на музичките фолклористи
- Друштвото на пријателите на музиката
- Заедницата на работничките културно-просветни организации
- „Народна просвета“
- Централниот комитет на Народна младина на Македонија
- Здружението на филмските работници

— Музејско-конзерваторското друштво на НР Македонија
 — Здружението на археолозите
 — Друштвото на библиотекарите
 — Здружението на универзитетските наставници и другите научни работници на Македонија

— Здружението на архивските работници
 2) Оваа одлука влегува во сила веднага.

ИС бр. 207

18 јуни 1956 година

Скопје

Извршен совет

Секретар, Претседател,
 Киро Георгиевски, с. р. Љупчо Арсов, с. р.

144.

На основа член 13 став 3 и член 88 став 1 од Законот за органите на управата во Народна Република Македонија, Извршниот совет ја донесе следната

ОДЛУКА

ЗА САМОУПРАВНИТЕ УСТАНОВИ И СТРУЧНИТЕ И ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ШТО ИЗБИРААТ ПРЕТСТАВНИЦИ ВО РЕПУБЛИЧКИОТ СОВЕТ ЗА НАРОДНО ЗДРАВЈЕ

1) Во републичкиот Совет за народно здравје по еден свој претставник избираат следните самоуправни установи и стручни и општествени организации и тоа:

— Македонското лекарско друштво
 — Медицинскиот факултет од Универзитетот во Скопје
 — Друштвото на средните медицински кадри на Македонија
 — Друштвото на фармацевтите на Македонија
 — Републичкиот одбор на Синдикатот на здравствените работници
 — Главниот одбор на Црвен крст за Македонија
 — Здружението на ветеринарите во Македонија
 — Сојузот на синдикатите на Југославија
 — Републичкиот совет за Македонија
 — Републичкиот завод за социјално осигурување.

2) Оваа одлука влегува во сила веднага.

ИС бр. 204

18 јуни 1956 година

Скопје

Извршен совет

Секретар, Претседател,
 Киро Георгиевски, с. р. Љупчо Арсов, с. р.

145.

На основа член 13 став 3 и член 88 став 1 од Законот за органите на управата во Народна Република Македонија, Извршниот совет ја донесе следната

ОДЛУКА

ЗА САМОУПРАВНИТЕ УСТАНОВИ И СТРУЧНИТЕ И ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ШТО ИЗБИРААТ ПРЕТСТАВНИЦИ ВО РЕПУБЛИЧКИОТ СОВЕТ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

1) Во републичкиот Совет за социјална заштита по еден свој претставник избираат следните самоуправни установи и стручни и општествени организации и тоа:

— Советот на друштвата за грижи и воспитување на децата и младината на Македонија

— Централниот комитет на Народна младина на Македонија

— Сојузот на женските друштва

— Главниот одбор на Црвениот крст за Македонија

— Сојузот на војните воени инвалиди

— Главниот одбор на Сојузот на борците за Македонија

— Друштвото на педагозите на НРМ

— Сојузот на синдикатите на Југославија

— Републичкиот совет за Македонија

— Републичкиот завод за социјално осигурување

2) Оваа одлука влегува во сила веднага

ИС бр. 205

18 јуни 1956 година

Скопје

Извршен совет

Секретар, Претседател,
 Киро Георгиевски, с. р. Љупчо Арсов, с. р.

146.

На основа член 88 став 2 од Законот за органите на управата во Народна Република Македонија, Извршниот совет ја донесе следната

ОДЛУКА

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ УСТАНОВИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ ШТО СВОИТЕ ПРЕТСТАВНИЦИ ВО НОВООБРАЗУВАНИОТ РЕПУБЛИЧКИ СОВЕТ ЗА ШКОЛСТВО ГИ ИЗБИРААТ ЗА ЕДНА ГОДИНА

1. Во новообразуваниот Републички совет за школство своите претставници ги избираат за една година следните самоуправни установи и стручни и општествени организации и тоа:

— Сојузот на синдикатите на Југославија
 — Републичкиот совет за Македонија

— Здружението на наставниците и професорите од стручните училишта на Македонија,

— Здружението на универзитетските наставници и други научни работници на Македонија,

— Здружението на педагозите на Македонија,

— Централниот комитет на Народна младина на Македонија,

— Советот на друштвата за грижи и воспитување на децата и младината на Македонија.

2. Оваа одлука влегува во сила веднага.

ИС бр. 214

27 јуни 1956 година

Скопје

Извршен совет

Секретар, Претседател,
Киро Георгиевски, с. р. Љупчо Арсов, с. р.

147.

На основа член 88 став 2 од Законот за органите на управата во Народна Република Македонија, Извршниот совет ја донесе следната

ОДЛУКА

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ УСТАНОВИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ ШТО СВОИТЕ ПРЕТСТАВНИЦИ ВО НОВООБРАЗУВАНИОТ РЕПУБЛИЧКИ СОВЕТ ЗА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА ГИ ИЗБИРААТ ЗА ЕДНА ГОДИНА

1. Во новообразуваниот републички Совет за просвета и култура своите претставници ги избираат за една година следните самоуправни установи и стручни и општествени организации и тоа:

— Сојузот на синдикатите на Југославија
— Републичкиот совет за Македонија,

— Друштвото на ликовните уметници на НРМ

— Друштвото на писателите на НРМ,

— Заедницата на работничките културно-просветни организации на НРМ,

— Главниот одбор на Народна просвета на НРМ,

— Централниот комитет на Народна младина на Македонија,

— Друштвото на библиотекарите на НРМ.

2. Оваа одлука влегува во сила веднага.

ИС бр. 213

27 јуни 1956 година

Скопје

Извршен совет

Секретар, Претседател,
Киро Георгиевски, с. р. Љупчо Арсов, с. р.

148.

На основа член 88 став 2 од Законот за органите на управата во Народна Република Македонија, Извршниот совет ја донесе следната

ОДЛУКА

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ УСТАНОВИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ ШТО СВОИТЕ ПРЕТСТАВНИЦИ ВО НОВООБРАЗУВАНИОТ РЕПУБЛИЧКИ СОВЕТ ЗА НАРОДНО ЗДРАВЈЕ ГИ ИЗБИРААТ ЗА ЕДНА ГОДИНА

1) Во новообразуваниот републички Совет за народно здравје своите претставници ги избираат за една година следните самоуправни установи и стручни и општествени организации и тоа:

— Македонското лекарско друштво,

— Републичкиот одбор на Синдикатот на здравствени работници,

— Републичкиот совет за Македонија на Синдикатите на Југославија,

— Републичкиот завод за социјално осигурување,

— Друштвото на фармацевтите и

— Главниот одбор на Црвен крст.

2) Оваа одлука влегува во сила веднага.

ИС бр. 215

27 јуни 1956 година

Скопје

Извршен совет

Секретар, Претседател,
Киро Георгиевски, с. р. Љупчо Арсов, с. р.

149.

На основа член 88 став 2 од Законот за органите на управата во Народна Република Македонија, Извршниот совет ја донесе следната

ОДЛУКА

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ УСТАНОВИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ ШТО СВОИТЕ ПРЕТСТАВНИЦИ ВО НОВООБРАЗУВАНИОТ РЕПУБЛИЧКИ СОВЕТ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ГИ ИЗБИРААТ ЗА ЕДНА ГОДИНА

1) Во новообразуваниот републички Совет за социјална заштита своите претставници ги избираат за една година следните самоуправни установи и стручни и општествени организации и тоа:

— Советот на друштвата за грижи и воспитување на децата и младината на Македонија;

— Републичкиот совет за Македонија на Синдикатите на Југославија;

— Главниот одбор на Црвен крст;

— Сојузот на женските друштва и

— Друштвото на педагозите.

2) Оваа одлука влегува во сила веднага.

ИС бр. 216

27 јуни 1956 година

Скопје

Извршен совет

Секретар, Претседател,
Киро Георгиевски, с. р. Љупчо Арсов, с. р.

151.

На основа член 85 став 2 од Законот за органите на државната управа во Народна Република Македонија, Извршниот совет ја донесе следната

ОДЛУКА

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ УСТАНОВА СПРЕМА КОЈА ОДРЕДЕНИ ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ ВРШИ ДРЖАВНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

1) Се одредува Државниот секретаријат за внатрешни работи да ги врши правата и должностите на државен орган, одредени со закон и други прописи, спрема Поликлиниката на Државниот секретаријат за внатрешни работи.

2) Оваа одлука влегува во сила веднага.

ИС бр. 186

18 јуни 1956 година

Скопје

Извршен совет

Секретар, Претседател,
Киро Георгиевски, с. р. Љупчо Арсов, с. р.

152.

На основа член 85 став 2 од Законот за органите на управата во Народна Република Македонија, Извршниот совет ја донесе следната

ОДЛУКА

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА УСТАНОВА СПРЕМА КОЈА ОДРЕДЕНИ ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ ВРШИ ДРЖАВНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РАБОТИ НА ФИНАНСИТЕ

1) Се одредува Државниот секретаријат за работи на финансиите да ги врши спрема Заводот за ревизија на послувањето на стопанските организации во Скопје одредените со закон и други прописи, права и должности на државен орган што досега ги вршеше укинатиот Државен секретаријат за работите на стопанството.

2) Оваа одлука влегува во сила веднага.

ИС бр. 185

18 јуни 1956 година

Скопје

Извршен совет

Секретар, Претседател,
Киро Георгиевски, с. р. Љупчо Арсов, с. р.

153.

На основа член 85 став 2 од Законот за органите на управата во Народна Република Македонија, Извршниот совет ја донесе следната

ОДЛУКА

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА УСТАНОВИТЕ СПРЕМА КОИ ОДРЕДЕНИ ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ ВРШИ СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ИНДУСТРИЈА НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ

1) Се одредува Секретаријатот за индустрија на Извршниот совет да ги врши со закон и други прописи одредените права и должности на државен орган спрема следните установи, спрема кои досега тие права ги вршеше укинатиот Државен секретаријат за работите на стопанството и тоа:

— Институтот за научно истражување во индустријата

— Заводот за геолошко истражување во Скопје.

2) Оваа одлука влегува во сила веднага.

ИС бр. 187

18 јуни 1956 година

Скопје

Извршен совет

Секретар, Претседател,
Киро Георгиевски, с. р. Љупчо Арсов, с. р.

154.

На основа член 85 став 2 од Законот за органите на управата во Народна Република Македонија, Извршниот совет ја донесе следната

ОДЛУКА

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА УСТАНОВИТЕ СПРЕМА КОИ ОДРЕДЕНИ ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ ВРШИ СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ

1) Се одредува Секретаријатот за земјоделство на Извршниот совет да ги врши правата и должностите на државен орган, одредени со закон и други прописи, спрема следните установи основани од републичките органи и тоа:

— Земјоделскиот испитателен институт во Скопје

— Институтот за тутун во Прилеп

— Ветеринарниот институт во Скопје

— Заводот за овоштарство во Скопје

— Заводот за унапредување на лозарството и винарството во Скопје

— Заводот за унапредување на сточарството во Скопје

— Заводот за унапредување на рибарството во Скопје

— Земската ергела „11 октомври“ во с. Гнеотино, Битолска околина

— Пастувското станиште во с. Манастирец — Титоввелешка околина

— Главната ветеринарна болница во Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила веднага.

ИС бр. 188

18 јуни 1956 година

Скопје

Извршен совет

Секретар,

Претседател,

Киро Георгиевски, с. р.

Љупчо Арсов, с. р.

155.

На основа член 85 став 2 од Законот за органите на управата во Народна Република Македонија, Извршниот совет ја донесе следната

ОДЛУКА

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА УСТАНОВИТЕ СПРЕМА КОИ ОДРЕДЕНИ ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ ВРШИ СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ШУМАРСТВО НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ

1) Се одредува Секретаријатот за шумарство на Извршниот совет да ги врши со закон и други прописи одредените права и должности на државен орган спрема следните установи, спрема кои досега тие права и должности ги вршеше укинатиот Државен секретаријат за работите на стопанството и тоа:

— Шумарскиот институт во Скопје
— Заводот за уредување на шумите во Скопје.

2) Оваа одлука влегува во сила веднага.

ИС бр. 189

18 јуни 1956 година

Скопје

Извршен совет

Секретар,

Претседател,

Киро Георгиевски, с. р.

Љупчо Арсов, с. р.

156.

На основа член 85 став 2 од Законот за органите на управата во Народна Република Македонија, Извршниот совет ја донесе следната

ОДЛУКА

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ УСТАНОВА СПРЕМА КОЈА ОДРЕДЕНИ ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ ВРШИ СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА КОМУНАЛНИ РАБОТИ И УРБАНИЗАМ НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ

1) Се одредува Секретаријатот за комунални работи и урбанизам на Извршниот совет да ги врши спрема Заводот за урбанизам и станбено-комунална техника во Скопје одредените со закон и други прописи права и должности на државен орган што досега ги вршеше укинатиот Државен секретаријат за работите на стопанството.

2) Оваа одлука влегува во сила веднага.

ИС бр. 190

18 јуни 1956 година

Скопје

Извршен совет

Секретар,

Претседател,

Киро Георгиевски, с. р.

Љупчо Арсов, с. р.

157.

На основа член 85 став 2 од Законот за органите на управата во Народна Република Македонија, Извршниот совет ја донесе следната

ОДЛУКА

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА УСТАНОВИТЕ СПРЕМА КОИ ОДРЕДЕНИ ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ ВРШИ РЕПУБЛИЧКИОТ СОВЕТ ЗА ШКОЛСТВО

1) Се одредува републичкиот Совет за школство да ги врши правата и должностите на државен орган одредени со закон и други прописи спрема следните установи основани од републичките органи и тоа:

— Вишата педагошка школа во Скопје
— Учителската школа во Скопје
— Учителската школа во Битола
— Учителската школа во Штип
— Албанската учителска школа во

Скопје

— Учителско-домаќинската школа во Скопје

— Средната музичка школа во Скопје

— Средната балетска школа во Скопје

— Средната фискултурна школа во Скопје

— Среднотехничкото училиште во Скопје

— Школата за применета уметност во Скопје

— Економскиот техникум во Скопје

— Економскиот техникум во Битола

— Ветеринарниот техникум во Скопје

— Земјоделскиот техникум во Битола

— Земјоделскиот техникум во Тетово

— Земјоделскиот техникум во Струмица

— Школата за механизација на земјо-

делието во Куманово

— Работилницата при Школата за механизација на земјоделието во Куманово

— Заводот за унапредување на школството

— Интернатот на уметничките школи во Скопје

— Интернатот на Среднотехничкото училиште во Скопје

— Интернатот на Економскиот техникум во Скопје

— Интернатот на Економскиот техникум во Битола

— Интернатот на Земјоделскиот техникум во Битола

- Интернатот на Земјоделскиот техникум во Тетово
- Интернатот на Земјоделскиот техникум во Струмица
- Интернатот на Ветеринарниот техникум во Скопје
- Интернатот на Школата за механизација во Куманово
- Интернатот на Учителската школа во Скопје
- Интернатот на Учителската школа во Битола
- Интернатот на Учителската школа во Штип
- Интернатот на Албанската учителска школа во Скопје
- Интернатот на Учителско-домаќинската школа во Скопје
- Стопанството на Земјоделскиот техникум во Битола
- Стопанството на Земјоделскиот техникум во Струмица
- Стопанството на Земјоделскиот техникум во Тетово
- Стопанството на Школата за механизација во Куманово.

2) Оваа одлука влегува во сила веднага.

ИС бр. 195

18 јуни 1956 година

Скопје

Извршен совет

Секретар, Претседател,
Киро Георгиевски, с. р. Љупчо Арсов, с. р.

158.

На основа член 85 став 2 од Законот за органите на управата во Народна Република Македонија, Извршниот совет ја донесе следната

ОДЛУКА

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА УСТАНОВИТЕ СПРЕМА КОИ ОДРЕДЕНИ ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ ВРШИ РЕПУБЛИЧКИОТ СОВЕТ ЗА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА

1) Се одредува републичкиот Совет за просвета и култура да ги врши правата и должностите на државен орган, одредени со закон и други прописи спрема следните установи основани од републичките органи и тоа:

- Институтот за национална историја во Скопје
- Хидро-биолошкиот завод во Охрид
- Шумската опитна станица во Скопје
- Шумската опитна станица во Ново Село, Охридско
- Фолклорниот институт во Скопје
- Заводот за заштита на културните споменици и природните реткости во Скопје
- Народната библиотека во Скопје
- Државната архива во Скопје
- Археолошкиот музеј во Скопје
- Етнолошкиот музеј во Скопје

- Природно-научниот музеј во Скопје
- Историскиот музеј во Скопје
- Македонскиот народен театар во Скопје

— Ансамбалот на народни игри во Скопје

2) Оваа одлука влегува во сила веднага.

ИС бр. 193

18 јуни 1956 година

Скопје

Извршен совет

Секретар, Претседател,
Киро Георгиевски, с. р. Љупчо Арсов, с. р.

159.

На основа член 85 став 2 од Законот за органите на управата во Народна Република Македонија, Извршниот совет ја донесе следната

ОДЛУКА

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА УСТАНОВИТЕ СПРЕМА КОИ ОДРЕДЕНИ ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ ВРШИ РЕПУБЛИЧКИОТ СОВЕТ ЗА НАРОДНО ЗДРАВЈЕ

1) Се одредува републичкиот Совет за народно здравје да ги врши правата и должностите на државен орган, одредени со закон и други прописи спрема следните установи основани од републичките органи и тоа:

- Централниот хигиенски завод во Скопје
- Специјалната детска болница за белодробна туберкулоза во Скопје
- Специјалната болница за туберкулоза во Битола
- Специјалната болница за туберкулоза во Јасеново
- Специјалната болница за туберкулоза во Лешок
- Болницата за нервни и душевни болести во Бардовици
- Болницата за нервни и душевни болести во Демир Хисар
- Специјалната болница за костнозглобна туберкулоза во Охрид
- Заводот за трансфузија на крв во Скопје
- Институтот за туберкулоза во Скопје
- Средното медицинско училиште за лекарски помошници во Скопје
- Стручното училиште за заболкарски помошници и заботехничари во Скопје
- Средното медицинско училиште за санитарни техничари во Скопје
- Средното медицинско училиште за помошници аптекари во Скопје
- Училиштето за бабици во Штип
- Училиштето за бабици во Битола
- Училиштето за болничари во Скопје
- Интернатот за средни медицински училишта во Скопје

— Интернатот за лекарски помошници во Скопје

— Интернатот на Училиштето за бабици во Штип

— Интернатот на Училиштето за бабици во Битола

— Заводот за рехабилитација на лица со физички дефекти во Скопје.

2) Оваа одлука влегува во сила веднага.

ИС бр. 194

18 јуни 1956 година

Скопје

Извршен совет

Секретар,

Претседател,

Киро Георгиевски, с. р.

Љупчо Арсов, с. р.

160.

На основа член 85 став 2 од Законот за органите на управата во Народна Република Македонија, Извршниот совет ја донесе следната

ОДЛУКА

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА УСТАНОВИТЕ СПРЕМА КОИ ОДРЕДЕНИ ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ ВРШИ РЕПУБЛИЧКИОТ СОВЕТ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

1) Се одредува републичкиот Совет за социјална заштита да ги врши правата и должностите на државен орган одредени со закон и други прописи спрема следните установи основани од републичките органи и тоа:

— Заводот за рехабилитација и корекција на говорот во Битола

— Детскиот дом во Валандово

— Детското одмаралиште „Охридско Езеро“ во Охрид

— Училиштето за слепи деца во Скопје

— Нижето занаетчиско училиште за глувонеме деца во стопанството во Скопје

— Домот за доилчиња во Битола.

2) Оваа одлука влегува во сила веднага.

ИС бр. 184

18 јуни 1956 година

Скопје

Извршен совет

Секретар,

Претседател,

Киро Георгиевски, с. р.

Љупчо Арсов, с. р.

161.

На основа член 85 став 2 од Законот за органите на управата во Народна Република Македонија, Извршниот совет ја донесе следната

ОДЛУКА

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА УСТАНОВИТЕ СПРЕМА КОИ ОДРЕДЕНИ ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ ВРШИ ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ПАТИШТА

1. Се одредува Дирекцијата за патишта да ги врши спрема Техничката секција за патишта во Скопје одредените со закон и

други прописи права и должности на државен орган што досега ги вршеше укинатата републичка Управа за патишта, патен и езерски сообраќај.

2. Оваа одлука влегува во сила веднага.

ИС бр. 192

18 јуни 1956 година

Скопје

Извршен совет

Секретар,

Претседател,

Киро Георгиевски, с. р.

Љупчо Арсов, с. р.

162.

На основа член 85 став 2 од Законот за органите на управата на Народна Република Македонија, Извршниот совет ја донесе следната

ОДЛУКА

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА УСТАНОВИТЕ СПРЕМА КОИ ОДРЕДЕНИ ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ ВРШИ УПРАВАТА ЗА ВОДОСТОПАНСТВО

1) Се одредува републичката Управа за водостопанство да ги врши спрема Заводот за водостопанство во Скопје одредените со закон и други прописи права и должности на државен орган, што досега ги вршеше укинатиот Државен секретаријат за работите на стопанството.

2) Оваа одлука влегува во сила веднага.

ИС бр. 191

18 јуни 1956 година

Скопје

Извршен совет

Секретар,

Претседател,

Киро Георгиевски, с. р.

Љупчо Арсов, с. р.

163.

На основа точка 6 од член 36 од Законот за органите на управата во Народна Република Македонија, Извршниот совет ја донесе следната

ОДЛУКА

ЗА СРОКОТ ЗА СООБРАЗУВАЊЕ НА СОВЕТИТЕ И ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА НА НАРОДНИТЕ ОДБОРИ СО ОДРЕДБИТЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Советите и органите на управата на народните одбори на општините и на народните одбори на околиите ќе бидат сообразени со одредбите на Законот за органите на управата во Народна Република Македонија до 1-VIII-1956 година.

2. Оваа одлука влегува во сила веднага.

ИС бр. 203

18 јуни 1956 година

Извршен совет

Секретар,

Претседател,

Киро Георгиевски, с. р.

Љупчо Арсов, с. р.

СОДРЖИНА

	Страна		
134. Указ за прогласување на Законот за издавање и изведување градежни работи	321	148. Одлука за одредување установите и организациите што своите претставници во новообразуваниот републички Совет за народно здравје ги избираат за една год.	331
Закон за издавање и изведување градежни работи	321	149. Одлука за одредување установите и организациите што своите претставници во новообразуваниот републички Совет за социјална заштита ги избираат за една година	331
135. Указ за прогласување на Законот за Републичкиот фонд за уредување на водите	325	151. Одлука за одредување установа спрема која одредени права и должности врши Државниот секретаријат за внатрешни работи	332
Закон за Републичкиот фонд за уредување на водите	325	152. Одлука за одредување на установа спрема која одредени права и должности врши Државниот секретаријат за работи на финансите	332
136. Указ за прогласување на Законот за училиштата за стручно образование на земјоделците	326	153. Одлука за одредување установите спрема кои одредени права и должности врши Секретаријатот за индустрија на Извршниот совет	332
Закон за училиштата за стручно образование на земјоделците	326	154. Одлука за одредување на установите спрема кои одредени права и должности врши Секретаријатот за земјоделство на Извршниот совет	332
137. Указ за прогласување на Законот за изменување на Законот за прекршоците против јавниот ред и мир	327	155. Одлука за одредување на установите спрема кои одредени права и должности врши Секретаријатот за шумарство на Извршниот совет	333
Закон за изменување на Законот за прекршоците против јавниот ред и мир	328	156. Одлука за одредување установа спрема која одредени права и должности врши Секретаријатот за комунални работи и урбанизам на Извршниот совет	333
138. Одлука за зголемување бројот на членовите на Извршниот совет	328	157. Одлука за одредување на установите спрема кои одредени права и должности врши републичкиот Совет за школство	333
139. Одлука за ставање вон сила на точка „б“ од член 6 на Уредбата за јавниот превоз во патниот сообраќај	328	158. Одлука за одредување на установите спрема кои одредени права и должности врши републичкиот Совет за просвета и култура	334
140. Одлука за одобрување на Одлуката за измени и дополнувања на Статутот на Трговската комора на Народна Република Македонија	328	159. Одлука за одредување на установите спрема кои одредени права и должности врши републичкиот Совет за народно здравје	334
141. Одлука за одобрување Одлуката за измена на Правилата на Здружението на претпријатијата од прадежната струка во Народна Република Македонија	329	160. Одлука за одредување на установите спрема кои одредени права и должности врши републичкиот Совет за социјална заштита	335
142. Одлука за самоуправните установи и стручните и општествените организации што избираат претставници во Републичкиот совет за школство	329	161. Одлука за одредување на установите спрема кои одредени права и должности врши Дирекцијата за патишта	335
143. Одлука за самоуправните установи и стручните и општествените организации што избираат претставници во републичкиот Совет за просвета и култура	329	162. Одлука за одредување на установите спрема кои одредени права и должности врши Управата за водостопанство	335
144. Одлука за самоуправните установи и стручните и општествените организации што избираат претставници во републичкиот Совет за народно здравје	330	163. Одлука за рокот за сообразување на советите и органите на управата на народните одбори со одредбите на Законот за органите на управата во Народна Република Македонија	335
145. Одлука за самоуправните установи и стручните и општествените организации што избираат претставници во републичкиот Совет за социјална заштита	330		
146. Одлука за одредување установите и организациите што своите претставници во новообразуваниот републички Совет за школство ги избираат за една година	330		
147. Одлука за одредување установите и организациите што своите претставници во новообразуваниот републички Совет за просвета и култура ги избираат за една година	331		